

ЌЕ ПРОДОЛЖИ ЛИ РАЗНЕБИТУВАЊЕТО НА ДРЖАВАТА?

Капата долу на секој, кој за добробитот на човекот и на граѓанинот од утре натаму ќе создаде, ќе научи, да не речам иновира, за безбедно, удобно, подобро или посигурно живеење во ова наше немирно време, време полно со разновидни лавиринти, кој тешко ќе се снајде и ќе го посочи вистинскиот пат, ако таков се создаде. Нема што, ќе мораме, дури и споменик да му изградиме и да му подигнеме, сè со цел од срце да му се поклонуваме и алал нека му е лебот наш насушен.

Но, засега тоа е една непозната во изминатиот наш македонски 15-годишен социјален и економски транзиционен период, во кој многу малку направија нашите челници, политичари, ако сакате и народни избраници, наместо добро да ги "засукаат" ракавите и прво да работат за овој македонски прогресивен народ, и наместо редовно да даваат и отчет за сè што сториле и направиле за оваа наша државичка да ја закрепнуваат и од мали нозе да ја учат да прооди со посигурни чекори, тие прво си ги озаконуваат своите желби, намери, позиции и што ли не за утре да си проживуваат подобро, посигурно, побезбедно и богателно.

Да го погледнеме само нашето Собрание, кое според Законот и Уставот брои 120 души и според сите правила и правилници треба и е законодавен дом, кој треба да му обезбеди сигурност на народот во секој поглед, но како тоа ќе го прават, како ќе прават држава кога едвај се собираат, како да има кворум за работа кога просечно се присутни само 61 пратеник. А останатите? Каде се и што прават? А земаат ли земаат и плати, и дневници, и имаат

какви ли сè не други бенефиции!

Што ли ќе им се случи ако се обични работници во некоја фирма и покажат нередовност на работа, доцнат десеттина минути. Ќе ги вратат дома! А ако на работа не доаѓаат пет-шест дена можат да добијат и отказ и правец во бирото за вработување, а не дај Боже нешто да украдат и неосновано да се збогатат. Се знае на суд и во апс, а да не спомнуваме дека за некакви патни и дневни трошоци затоа што тие немаат ниту шанса да отпатуваат во некоја странска земја. Што ли ќе се случи да речеме ако на народните избраници - парламентарци по завршувањето на мандатот им се укине АПНАЖАТА, за 12 месеци "нишаат врата, земаат плата", или да речеме и за нив да важи Законот за работни односи и да чекаат работен стаж од 40 години или старост 64 години или, пак, да си земаат и народот да им одреди плата од, да речеме, десет илјади денари, па народот кој ги избрал и ги назначил да им ја решава судбината на парламентарците.

Денес, во оваа бедотија, сиромаштија, стечајност, технолошки вишок и повеќе од 400.000 армија невработени, кои веќе не знаат што се тоа човечки стандарди, народот гласно размислува.

Не е ни чудо што особено младите секојдневно бегаат во странство, некои на учи-

лиште, некои на работа, други стануваат азиланти и светски патници по белиот свет. Што значи селото ни гори, а бабата се чешла, па ако сака нека оди коњот в река.

Нашите државни служби многу малку го информираат народот или редовно преку медиумите даваат отчет за сè што сториле, за сè што затаиле, како се збогатиле, изградиле палати за пријатен живот, или колку месечно го празнат народниот Буџет и каде сè ги трошат народните пари, божем тоа било некаква си тајна и широките народни маси не треба тоа да го знаат.

И на крај, што е тоа парламентаризам, партиички и лидерчиња? Народот си ги избира, а тие се затворија во себе и си тераат ли, си тераат по свое.

Не дај Боже ако утре има некакви избори, оти тогаш и тоа како ќе се растрчаат по народот за да ги гласа и да ги избере за некоја фотелјичка и функција, и да добие безброј привилегии за утре да си живее и да си проживее божем тој е народна власт и е семоќен.

Нека ни е и нам и ним на здравје. Ако вака продолжи-ме и натаму, ќе нè нема ниту нас, ниту ќе имаме правна држава и сите ќе си одиме во "тунгузија".

Ангел Радев,
Радовиш

Рубриците **ФОРУМ** и **ПИСМА** ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

ЗАСТАПА